

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 67

Год. LXI

Понеделник, 8 август 2005

Цена на овој број е 80 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

| | Стр. | | Стр. |
|---|------|--|------|
| 940. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната суровина мермеризиран варовник на ДПТУ “СУВАФИКС“, с. Порој, Тетово на локалитетот “Караташ“ с. Долна Баница - Гостивар..... | 2 | 947. Одлука за давање согласност на Одлуката за задолжување на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија со заем од АД ГТЦ.. | 4 |
| 941. Одлука за потврдување на Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити Скопје за 2005 година..... | 2 | 948. Одлука за давање согласност на Одлуката за задолжување на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија со заем од АД ГТЦ.. | 4 |
| 942. Одлука за престанок и давање на користење на недвижен имот..... | 2 | 949. Одлука за пренесување на постојните подрачни училишта во состав на друго основно училиште..... | 4 |
| 943. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на Пресеан листа на носителите на јавни функции во Република Македонија..... | 3 | 950. Програма за изменување и дополнување на Програмата за користење на средствата од надоместокот што го плаќаат деловните субјекти при увоз и извоз на производи, стоки и услуги.. | 6 |
| 944. Одлука за престанување правото на користење и давање на користење на недвижен имот во државна сопственост..... | 3 | 951. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 7 |
| 945. Одлука за давање согласност на Одлуката на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија за регулирање на постапката за купување на имотот на НИП Нова Македонија АД во стечај и упишување на правото на сопственост и правото на стопанисување во јавните книги..... | 3 | 11. Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската унија кои се придружува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ | |
| 946. Одлука за давање согласност на Одлуката за задолжување на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија со заем од АД ГТЦ.. | 3 | Заедничка позиција на Советот 2005/427/CFSP од 6 јуни 2005 за ажурирање на Заедничката позиција 2001/931/CFSP за примена на специфични мерки во борба против тероризмот и повлекување на Заедничката позиција 2005/220/CFSP..... | 1-4 |
| | | Огласен дел..... | 1-4 |

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**940.**

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/02 и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.08.2005 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА МЕРМЕРИЗИРАН ВАРОВНИК НА ДПТУ „СУВАФИКС“, С.ПОРОЈ, ТЕТОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КАРАТАШ“ С.ДОЛНА БАЊИЦА - ГОСТИВАР**

1. На ДПТУ „СУВАФИКС“, с.Порој, Тетово, се дава концесија за експлоатација на минералната суровина - мермеризиран варовник на локалитетот „Караташ“ с.Долна Бањица - Гостивар, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

| ТОЧКА | КООРДИНАТА - X | КООРДИНАТА - Y |
|-------|-------------------|-------------------|
| T-1 | 4.624.000,00 | 7.492.000,00 |
| T-2 | 4.624.200,00 | 7.492.000,00 |
| T-3 | 4.624.475,00 | 7.492.100,00 |
| T-4 | 4.624.475,00 | 7.491.740,00 |
| T-5 | 4.624.200,00 | 7.491.800,00 |
| T-6 | 4.624.200,00 | 7.491.520,00 |
| T-7 | 4.624.000,00 | 7.491.580,00 |

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,16 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните суровини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината и надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/03).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. За површина од точка 1 на оваа одлука ЈП „Македонски шуми“ треба благовремено да изврши сеча на шумата, а истовремено ДГПТ „Гурина Компани“ с.Арачиново, треба да изврши пошумување на соодветна површина која ќе ја определи ЈП „Македонски шуми“.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-2968/1
1 август 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

941.

Врз основа на член 15, став 3 од Законот за Фондот за осигурување на депозити („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/00, 29/02, 43/02 и 49/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.08.2005 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ СКОПЈЕ ЗА 2005 ГОДИНА**

1. Владата на Република Македонија го потврдува Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити Скопје за 2005 година, усвоен од Управниот одбор на овој фонд со Одлука бр. 02-239/1 од 30.06.2005 година, на седницата, одржана на 30.06.2005 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-2632/2
1 август 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

942.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03 и 55/05) и член 4, став 1 и член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.08.2005 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ****Член 1**

Со оваа одлука на Министерството за одбрана му престанува правото на користење на недвижниот имот - административен објект, сопственост на Република Македонија, кој се наоѓа на ул. „Гуро Гаковиќ“ бр. 61 - Скопје, евидентиран на К.П.бр.9819, КО Центар 1, Скопје.

Член 2

Недвижниот имот - административен објект, опишан во членот 1 на оваа одлука, се дава на користење на Министерството за култура, без надомест.

Член 3

Примопредавањето на недвижниот имот опишан во членот 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу досегашниот корисник Министерството за одбрана и Министерството за култура.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-3070/1
1 август 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

943.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03 и 55/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.08.2005 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСЕАНС ЛИСТА НА НОСИТЕЛИТЕ НА ЈАВНИ ФУНКЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на Пресеанс листа на носителите на јавни функции во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 90/04), во член 2, по точката 4, се додава нова точка 5 која гласи: „Поранешни претседатели на Република Македонија“.

Точките 5, 6, 7 и 8 стануваат точки 6, 7, 8 и 9.

Точката 9 се брише.

Точката 34 се менува и гласи: „Директори на Агенции и Заводи именуваани од страна на Собранието на Република Македонија“.

Точката 35 се менува и гласи: „Директори на Агенции и Заводи именуваани од страна на Владата на Република Македонија“.

По точката 36 се додава нова точка 37 која гласи: „Генерални секретари на органите каде истите се именуваат“.

Точката 37, станува точка 38.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-2994/1
1 август 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

944.

Врз основа на член 4 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03 и 55/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 јули 2005 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Со оваа одлука, се утврдува престанување правото на користење на недвижен имот и давање на користење недвижен имот, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Престанува правото на користење на недвижен имот, сопственост на Република Македонија на:

1. Министерството за образование и наука - Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците и Одделението за наука, на работните простории на Булевар „Илинден“ бб, објект - „Влада на Република Македонија“ кула 7, II и IV кат, во вкупна површина од 843,34 м².

Член 3

Се доделува правото на користење на недвижен имот, сопственост на Република Македонија на:

1. Министерството за образование и наука на деловните простории во станбено деловниот комплекс Б1 на улица „Бихачка“ бр. 3 во Скопје, ламела 3, заведени

во Имотен лист бр. 3065, КП 107, КО Кисела Вода 1, парцела 107, влез 3, кат 1, со површина од 443 м², влез 3, кат 1, со површина од 38 м², влез III, кат 2, со површина од 443 м² и влез 3, кат 2 со површина од 38 м².

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-3069/1
21 јули 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

945.

Врз основа на член 11, точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02 и 40/03) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03 и 55/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.08.2005 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА КУПУВАЊЕ НА ИМОТОТ НА НИП НОВА МАКЕДОНИЈА АД ВО СТЕЧАЈ И УПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ И ПРАВОТО НА СТОПАНИСУВАЊЕ ВО ЈАВНИТЕ КНИГИ

Член 1

Се дава согласност на Одлуката за регулирање на постапката за купување на имотот на НИП Нова Македонија АД во стечај и упишување на правото на сопственост и правото на стопанисување во јавните книги на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија бр. 02-7013/7 од 26.07.2005 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2989/3
1 август 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

946.

Врз основа на член 11, точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02 и 40/03) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03 и 55/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.08.2005 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗАЕМ ОД АД ГТЦ

Член 1

Се дава согласност на Одлуката на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија бр. 02-7013/8 од 26.07.2005 година, за задолжување на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија со заем од АД ГТЦ, во износ од 94.000.000,00 денари.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа одлука ќе се користат за изведување на предвидените градежни работи за довршување на проектот Модернизација на граничниот премин „Табановце“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3040/2
1 август 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

947.

Врз основа на член 11, точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02 и 40/03) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03 и 55/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.08.2005 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН
ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СО ЗАЕМ ОД АД ГТЦ**

Член 1

Се дава согласност на Одлуката на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија бр. 02-7013/11 од 26.07.2005 година, за задолжување на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија со заем од АД ГТЦ, во износ од 21.723.325,00 денари.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа одлука ќе се користат за изведување надградба на Полициската станица на ул. „Салвадор Аљенде“ бр. 36 во Скопје.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2989/4
1 август 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

948.

Врз основа на член 11, точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02 и 40/03) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03 и 55/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.08.2005 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН
ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СО ЗАЕМ ОД АД ГТЦ**

Член 1

Се дава согласност на Одлуката на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија бр.

02-7013/9 од 26.07.2005 година, за задолжување на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија со заем од АД ГТЦ, во износ од 7.650.000,00 денари.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа одлука ќе се користат за адаптација, реновирање и санација на објектот кој се наоѓа на ул. „Самоилова“ бр. 10 (Уќумат) со вкупна површина од 312 м².

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2989/2
1 август 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

949.

Врз основа на член 20, а во врска со член 113-а од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03 и 63/04) и член 22, став 1, точка 8 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.08.2005 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПОСТОЈНИТЕ ПОДРАЧНИ
УЧИЛИШТА ВО СОСТАВ НА ДРУГО
ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ**

Член 1

Со оваа одлука се пренесуваат постојните подрачни училишта во состав на друго основно училиште.

Член 2

Постојните подрачни училишта продолжуваат со работа како подрачни училишта во состав на друго основно училиште и тоа:

I. Општини

1. ОПШТИНА АЕРОДРОМ

- Постојното подрачно училиште во с. Долно Лисиче на ОУ „Кузман Шапкарев“ с. Драчево – Општина Кисела Вода продолжува со работа во состав на ОУ „Гоце Делчев“ с. Горно Лисиче – Општина Аеродром.

2. ОПШТИНА БИТОЛА

- Постојното подрачно училиште во с. Логоварди на ОУ „Славко Лумбарковски“ с. Новаци – Општина Новаци продолжува со работа во состав на ОУ „Св.Кирил и Методиј“ – Битола – Општина Битола.

3. ОПШТИНА БОСИЛОВО

- Постојните подрачни училиште во с. Моноспитово и с.Бориево на ОУ „Маршал Тито“ с. Муртино – Општина Струмица продолжуваат со работа во состав на ОУ „Св.Кирил и Методиј“ с. Иловица – Општина Босилово.

4. ОПШТИНА БОСИЛОВО

- Постојните подрачни училишта во с. Сарај и с. Герчелија на ОУ „Герас Цунев“ с. Просениково – Општина Струмица продолжуваат со работа во состав на ОУ „Гоце Делчев“ с. Босилово – Општина Босилово.

5. ОПШТИНА БОСИЛОВО

- Постојните подрачни училишта во с. Дрвош и с.Петралинци на ОУ „Кирил и Методиј“ с. Дабиље – Општина Струмица продолжуваат со работа во состав на ОУ „Гоце Делчев“ с. Босилово – Општина Босилово.

6. ОПШТИНА БУТЕЛ

- Постојното подрачно училиште во с. Визбегово на ОУ „Браќа Рамиз Хамид“ – Шуто Оризари – Општина Шуто Оризари продолжува со работа во состав на ОУ „Св.Климент Охридски“ Бутел – Општина Бутел.

7. ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

- Постојните подрачни училишта во с. Седларци и с.Едрениково на ОУ „Гоце Делчев“ с. Велуса – Општина Струмица продолжуваат со работа во состав на ОУ „Гоце Делчев“ с. Василево – Општина Василево.

8. ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

- Постојните подрачни училишта во с.Чанаклија, Нова Маала, Доброшници и с.Висока Маала на ОУ „Герас Цунев“ с. Просениково – Општина Струмица продолжуваат со работа во состав на ОУ „Гоце Делчев“ с. Василево – Општина Василево.

9. ОПШТИНА ВРАПЧИШТЕ

- Постојното подрачно училиште во с. Врановци на ОУ „Фаик Коница“ с. Дебреше – Општина Гостивар продолжува со работа во состав на ОУ „Чеде Филиповски“ с. Врапчиште – Општина Врапчиште.

10. ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

- Постојното подрачно училиште во с.Брњарци на ОУ „Герѓ Кастриот Скендербеу“ с. Арачиново – Општина Арачиново продолжува со работа во состав на ОУ „Крсте Мисирков“ – Маџари – Општина Гази Баба.

11. ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

- Постојното подрачно училиште во с. Богородица на ОУ „Кирил и Методиј“ с. Стојаково – Општина Богданци продолжува со работа во состав на ОУ „Д-р Владо Кантрациев“ – Гевгелија – Општина Гевгелија.

12. ОПШТИНА ЗЕЛЕНИКОВО

- Постојното подрачно училиште во с. Палиград на ОУ „Јордан Константинов Цинот“ с. Количани – Општина Студеничани продолжува со работа во состав на ОУ „Марко Цепенков“ с. Зелениково – Општина Зелениково.

13. ОПШТИНА КАРБИНЦИ

- Постојните подрачни училишта во с. Крупиште и с. Долни Балван на ОУ „Тошо Арсов“ – Штип – Општина Штип продолжуваат со работа во состав на ОУ „Страшо Пинџур“ с. Карбинци – Општина Карбинци.

14. ОПШТИНА КИЧЕВО

- Постојното подрачно училиште во с. Мамудовци на ОУ „Милто Гура“ с. Стрелци – Општина Осломеј продолжува со работа во состав на ОУ „Санде Штерјовски“ – Кичево – Општина Кичево.

15. ОПШТИНА КИЧЕВО

- Постојното подрачно училиште во с. Трапчин Дол на ОУ „Фаик Коница“ с. Грешница – Општина Зајас продолжува со работа во состав на ОУ „Санде Штерјовски“ – Кичево - Општина Кичево.

16. ОПШТИНА КОНЧЕ

- Постојното подрачно училиште во с. Дедино на ОУ „Орце Николов“ с. Ињево – Општина Радовиш продолжува со работа во состав на ОУ „Гоце Делчев“ с. Конче - Општина Конче.

17. ОПШТИНА КОЧАНИ

- Постојното подрачно училиште во с.Грдовци на ОУ „Тошо Арсов“ с.Зрновци – Општина Зрновци продолжува со работа во состав на ОУ „Никола Карев“ – Кочани - Општина Кочани.

18. ОПШТИНА КОЧАНИ

- Постојното подрачно училиште во с. Тркање на ОУ „Климент Охридски“ с. Облешево – Општина Чешиново - Облешево продолжува со работа во состав на ОУ „Никола Карев“ – Кочани - Општина Кочани.

19. ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ

- Постојното подрачно училиште во с. Подвис на ОУ „Лирија“ с. Житоше - Општина Долнени продолжува со работа во состав на ОУ „Манчу Матак“ с. Кривогаштани - Општина Кривогаштани.

20. ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ

- Постојното подрачно училиште во с. Славеј на ОУ „Страшо Пинџур“ с. Мало Коњари - Општина Прилеп продолжува со работа во состав на ОУ „Манчу Матак“ с. Кривогаштани - Општина Кривогаштани.

21. ОПШТИНА КРУШЕВО

- Постојните подрачни училишта во с. Борино, с. Саждево, с. Норово и с. Белушино на ОУ „Лирија“ с. Житоше – Општина Долнени продолжуваат со работа во состав на ОУ „Никола Карев“ – Крушево - Општина Крушево.

22. ОПШТИНА ЛИПКОВО

- Постојното подрачно училиште во с. Опае на ОУ „Маршал Тито“ с. Лопате – Општина Куманово продолжува со работа во состав на ОУ „Фаик Коница“ с. Слупчане - Општина Липково.

23. ОПШТИНА ЛИПКОВО

- Постојното подрачно училиште во с. Никуштак на ОУ „Карпош“ с. Умин Дол -Општина Куманово продолжува со работа во состав на ОУ „Култура“ с. Матејче - Општина Липково.

24. ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУША

- Постојното подрачно училиште во с. Дуф на ОУ „Злате Дамјановски“ с. Вруток - Општина Гостивар продолжува со работа во состав на ОУ „Денче Дејановски“ – Маврови Анови - Општина Маврово и Ростуша.

25. ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

- Постојните подрачни училишта во с. Цера 1 и с. Цера 2 на ОУ „Крсте Мисирков,, с. Оризари – Општина Кочани продолжуваат со работа во состав на ОУ „Св.Кирил и Методиј“ – Македонска Каменица - Општина Македонска Каменица.

26. ОПШТИНА МОГИЛА

- Постојните подрачни училишта во с.Могила, с.Горна Чарлија и с.Радобор на ОУ „Кирил и Методиј“ – Битола - Општина Битола продолжуваат со работа во состав на ОУ „Кочо Рацин“ с.Ивањевци - Општина Могила.

27. ОПШТИНА МОГИЛА

- Постојните подрачни училишта во с.Дедебалци и с.Трап Будаково на ОУ „Славко Лумбарковски“ с. Новаци – Општина Новаци продолжуваат со работа во состав на ОУ „Браќа Миладиновци“ с. Добрушево - Општина Могила.

28. ОПШТИНА НОВАЦИ

- Постојните подрачни училишта во с. Бач, с. Гермидан и с. Живојно на ОУ „Крсте Мисирков“ с. Бистрица - Општина Битола продолжуваат со работа во состав на ОУ „Славко Лумбарковски“ с. Новаци - Општина Новаци.

29. ОПШТИНА ПЛАСНИЦА

- Постојното подрачно училиште во с. Бигор Доленци на ОУ „Кузман Јосифовски Питу“ - Кичево - Општина Кичево продолжува со работа во состав на ОУ „Мирче Ацев“ с. Лисичани - Општина Пласница.

30. ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

- Постојното подрачно училиште во с. Горно Црнилиште на ОУ „Методи Митевски Брицо“ с. Лозово - Општина Лозово продолжува со работа во состав на ОУ „Гоце Делчев“ - Свети Николе - Општина Свети Николе.

31. ОПШТИНА СТРУМИЦА

- Постојното подрачно училиште во с. Добрејци на ОУ „Гоце Делчев“ с. Василево - Општина Василево продолжува со работа во состав на ОУ „Сандо Масев“ - Струмица - Општина Струмица.

32. ОПШТИНА СТРУМИЦА

- Постојното подрачно училиште во с. Габрово на ОУ „Григор Прличев“ с. Колешино - Општина Ново Село продолжува со работа во состав на ОУ „Маршал Тито“ с. Муртино - Општина Струмица.

33. ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ

- Постојните подрачни училишта во с. Цветово, с. Елово, с. Црн Врв и с. Малчиште на ОУ „Драга Стојановска“ с. Ракотинци - Општина Сопиште продолжуваат со работа во состав на ОУ „Наим Фрашери“ с. Студеничани - Општина Студеничани.

34. ОПШТИНА ШТИП

- Постојното подрачно училиште во с. Почивало на ОУ „Страшо Пинџур“ с. Карбинци - Општина Карбинци продолжува со работа во состав на ОУ „Тошо Арсов“ - Штип - Општина Штип.

Член 3

Вработените од постојните подрачни училишта продолжуваат да работат во состав на новите општински основни училишта од член 2 на оваа одлука.

Опремата, инвентарот, архивата, наставните средства, документацијата и другите средства за работа од постојните подрачни училишта, новите општински матични основни училишта ги преземаат со состојба од пописот извршен на ден 31.12. 2004 година.

По исклучок, ако има промени на средства од став 2 на овој член, примопредавањето ќе се изврши со состојба на денот на примопредавањето.

Член 4

Правото на сопственост на објектите на подрачните училишта од член 2 на оваа одлука се пренесува на новите општински матични основни училишта од член 2 на оваа одлука.

Ако за одделна недвижна ствар нема соодветна документација врз основа на која може да се изврши запишување на правото според став 1 на овој член, се постапува согласно Законот за користење и располагање со стварите на државните органи.

Член 5

Оваа одлука е правен основ за запишување на правото на сопственост на недвижните ствари во катастарот на недвижности, односно во катастарот на земјиштето (јавна книга).

Член 6

Примопредавањето на стварите од член 3 на оваа одлука ќе се изврши меѓу постојните и новите општински матични основни училишта од член 2 на оваа одлука.

Член 7

Статутите на основните училишта ќе се усогласат со оваа одлука во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2908/1
1 август 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р Владо Бучковски, с.р.

950.

Врз основа на член 57-б, став 2 од Законот за надворешно трговско работење („Службен весник на Република Македонија“ бр.31/93, 41/93, 78/93, 59/96, 15/97, 13/98, 13/99, 50/99, 47/01, 45/02 и 5/03), а во врска со член 65 од Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 07.07.2005 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД НАДОМЕСТОКОТ ШТО ГО ПЛАЌААТ ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ ПРИ УВОЗ И ИЗВОЗ НА ПРОИЗВОДИ, СТОКИ И УСЛУГИ

I

Во Програмата за користење на средствата од надоместокот, што го плаќаат деловните субјекти при увоз и извоз на производи, стоки и услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/03 и 31/04), во делот II. Користење на средствата од надоместокот за подобрување на конкурентноста и извозот на производи и услуги и за унапредување на надворешно трговската размена на стоки и услуги, точката 15 се менува и гласи:

„Надоместување на трошоците на економските советници во дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија во Москва, Белград и Рим и отворањето и функционирањето на Трговско-економското претставништво на Република Македонија во Приштина.

Трошоците ќе се надоместуваат согласно Правилникот за плати, додатоци на плата и надоместок на определени трошоци на државните службеници во дипломатско-конзуларните и други претставништва на Република Македонија во странство на Министерството за надворешни работи.“

По точка 15 се додава нова точка 16, која гласи:

„16. Средства од надоместокот што го плаќаат деловните субјекти при увоз и извоз на производи, стоки и услуги ќе се остварат од приходи од царини на сметката 100011554763113 Потпрограма D5 и ќе се користат на следните ставки:

Програма D5

| | | |
|-------|--|----------------------|
| 420 - | Патни и дневни расходи | 600.000,00 денари |
| 421 - | Комунални услуги, греење, комуникација | 3.420.000,00 денари |
| 423 - | Ситен инвентар, алат и друг материјал | 300.000,00 денари |
| 424 - | Поправка и тековно одржување | 500.000,00 денари |
| 425 - | Договорни услуги | 23.300.000,00 денари |
| 426 - | Други тековни расходи | 9.410.000,00 денари |
| 462 - | Субвенции за приватни претпријатија | 35.000.000,00 денари |

Програма 50

| | | |
|-------|------------------|------------------------|
| 481 - | Градежни објекти | 40.000.000,00 денари." |
|-------|------------------|------------------------|

II

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2475/1
7 јули 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РМ**

951.

Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 47/97, 40/99, 98/00, 94/02 и 38/03), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02 и 24/03), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01 и 21/03), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 08.08.2005 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА**

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| а) Моторни бензини | ден/лит. |
| - МБ - 96 (ПРЕМИУМ) | до 27,592 |
| - БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР) | до 27,574 |
| - БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ) | до 27,781 |
| б) Дизел гориво | ден/лит. |
| - Д (ДИЗЕЛ) | до 28,584 |
| в) Масло за горење | ден/лит. |
| - екстра лесно (ЕЛ) | до 29,131 |
| г) Мазут | ден/кг. |
| - М - 1 (М) | до 16,533 |
| - М - 2 | до 16,507 |

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| а) Моторни бензини | ден/лит. |
| - МБ - 96 (ПРЕМИУМ) | до 66,00 |
| - БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР) | до 62,50 |
| - БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ) | до 63,00 |
| б) Дизел гориво | ден/лит. |
| - Д (ДИЗЕЛ) | до 52,50 |
| в) Масло за горење | ден/лит. |
| - екстра лесно (ЕЛ) | до 42,50 |
| г) Мазут | ден/кг. |
| - М - 1 (М) | до 20,099 |
| - М - 2 | до 20,068 |

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката „г“ и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

| НАФТЕН ДЕРИВАТ | (2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит | (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит | (4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| МБ-96 (ПРЕМИУМ) | 65,50 | 65,00 | 64,50 |
| БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР) | 62,00 | 61,50 | 51,00 |
| БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ) | 62,50 | 62,00 | 61,50 |
| Д-ДИЗЕЛ | 52,00 | 51,50 | 51,00 |
| ЕЛ-ЕКСТРА ЛЕСНО | 42,00 | 41,50 | 41,00 |

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот М-1 и М-2, важат франко пумпна станица, а цените на мазутот М-1 и М-2 важат франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цените за мазутот М-1 и М-2, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| а) Моторни бензини | ден/лит. |
| - МБ - 96 (ПРЕМИУМ) | 24,640 |
| - БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР) | 21,692 |
| - БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ) | 21,909 |
| б) Дизел гориво | ден/лит. |
| - Д (ДИЗЕЛ) | 12,208 |
| в) Масло за горење | ден/лит. |
| - екстра лесно (ЕЛ) | 3,186 |
| г) Мазут | ден/кг. |
| - М - 1 (М) | 0,100 |
| - М - 2 | 0,100 |

Член 4

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

| НАФТЕН ДЕРИВАТ | (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит | (2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит | (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит | (4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| МБ-96 (ПРЕМИУМ) | 3,200 | 2,776 | 2,353 | 1,929 |
| БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР) | 3,200 | 2,776 | 2,353 | 1,929 |
| БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ) | 3,200 | 2,776 | 2,353 | 1,929 |
| Д-ДИЗЕЛ | 3,200 | 2,776 | 2,353 | 1,929 |
| ЕЛ-ЕКСТРА ЛЕСНО | 3,200 | 2,776 | 2,353 | 1,929 |
| МАЗУТ М-1 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| МАЗУТ М-2 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 09.08.2005 година.

Бр. 02-824/1
8 август 2005 година
Скопје

Заменик-претседател,
м-р **Радомир Цветковиќ**, с.р.

НОВО, НОВО, НОВО !!!

ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

(Редакциски текст - 140 страници – брош подврска)
Цена - 660,00 денари.

ЗАКОН ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА СО КОМЕНТАР

од Проф. Д-р Симеон Гелевски
Цена - 600,00 денари

П О Р А Ч К А

Со ова неотповикливо го порачувам изданието

1. Закон за работните односи во _____ примероци.
2. Закон за општата управна постапка во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000 - Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____

Место: _____ ул. _____ бр. _____, тел/факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 200__ година. (М.П.) _____



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.